

Судирот меѓу Македонија и Грција станува многу поголем отколку што можеше да се претпостави на почетокот од спорот. Приближувањето на нашата земја до портите на Брисел и успешните реформи кои беа спроведени во рамките на интегративните процеси ја натераа Атина да преземе друга стратегија, која ќе го оневозможи македонскиот напредок. Сè е јасно уште од почетокот. На Грција ѝ е потребен нестабилен и неразвиен северен сосед, бидејќи само така може да го заштити она што со децении го краде од нас. Знаат и Караманлис и Бакојани дека прогресот на македонската држава ќе ја демаскира улогата на нивната земја, која таа ја играше сите години наназад. Дрската надворешна политика, која ја форсира грчката Влада, ѝ штети на Македонија. Тоа е неспорно. Но, истовремено таквата стратегија ѝ штети и на Европа во целина, бидејќи Унијата се растура сама од себе и го нема единството кое треба да го има и за кое се залага.

Да се наметнува спор со име како услов за пристапување во

структурите на НАТО и на ЕУ е правило кое за Европа во иднина ќе има тешки последици. Официјален Брисел скапо ќе ја плати ксеонофобичната ролја на Атина, која е надвор од сите меѓународни правни норми. Засилената антимакедонска кампања, помогната од одредени центри на моќта, повторно ќе го внесе регионот во тешки турбуленции.

На 1 јули Франција ќе го преземе претседавањето со ЕУ. Атина тука полага големи надежи. Својот најверен сојузник Саркози Грците ќе се обидат да го исцедат максимално. Тоа значи дека Македонија ја очекуваат уште шест неизвесни месеци. Или ќе попуштиме под притисокот кој Атина ќе го зголеми преку Париз и Брисел или ќе останеме тврди и наглуви на препораките кои секојдневно ќе пристигнуваат до Скопје. Неспорно е дека треба да се подготвиме за тешка битка со светските сили. Таа битка е природна и одбранбена.

Аманетот на нашите предци за заштита на идентитетот и на македонството воопшто не смееме да го запоставиме.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Богатството од докази кои аргументирано го покажуваат и го објаснуваат автентичното постоење на македонскиот народ, на македонската култура и цивилизација е големиот адут со кој располагаме како држава и како нација. Фактографските податоци кои се дел од речиси секоја поголема светска и национална историографија можат многу да посведочат за вистините и за лагите на овие протори. Истите тие можат веродостојно да ги пренесат историските показатели кои треба да дадат одговор на прашањата кои биле Грците, а кои Македонците, кои биле сличностите, а кои разликите меѓу нив. Потребна е само волја и иницијатива за конечно осознавање на вистинската вистина за балканските прилики. Само на тој начин, еднаш и засекогаш, ќе може да се затвори македонското прашање, кое со децении е трн во окоото на соседните пропаганди.

Но, како е можно тоа да го постигнеме кога македонските интелектуални слоеви се оневозможени своите погледи да ги изнесат на вистински начин, во вистинско време. Како можеме на светот да му ја докажеме македонската вистина, доколку од овде, од кај нас не потекнат идеите за самодокажувањето, кое очигледно до крај не сме го направице. Тешки се моментите во кои се наоѓаме како етникум. Потребна ни е внатрешна реорганизација на прогресивните сили, со која потоа ќе го реанимираме светот за нас да мисли и да размислува поинаку од она што им го претставуваат Грците. Сè додека на внатрешнополитичката сцена се борат "патриоти" и "европејци", сè додека едните се за компромис, а другите не попуштливи во фингираниот спор, сè дотогаш позитивните резултати ќе нè одбегнуваат и ќе нè селектираат во класата на губитници и поразени.

Време е за нова стратегија. Офанзивна, напаѓачка, стратегија која нема да ги демантира лагите на Грците, туку ќе ги уништува. Секој изговорен грчки

МАКЕДО БАРААТ ЈА НЕМА

збор пред светот, кој е полн со омраза и горчина против Македонецот, да го побиеме со материјален доказ кој ќе ја симне маската на африканската етничка заедница дојдена во Елада.


Доколку продолжиме со реториките дека Македонија безусловно мора да направи компромис со Грција, зашто во спротивно ќе сме го изгубеле НАТО или ЕУ, тогаш водиме пропадната стратегија. Доколку Атина избра валкана игра, не можете со чисти ракавици да го санирате проблемот. Чисти ќе ни бидат само доказите и аргументите. За сè друго треба да бидеме гадни и беспрекорни.

СИЛУВАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА И НА СЕГАШНОСТА

Неспорно е дека Франција ќе биде исто толку тежок противник и непријател за Македонија, колку што во моментот е Грција. Вака како што стојат нештата нивната нововостановена спрега, која ги негира македонските национални атрибути, ќе биде камен на сопнување за секоја македонска владина гарнитура во иднина. Значи, потребна е промена на дипломатската стратегија. Не можеме повеќе да се држиме за принципот едно име со светот, друго со Грција, односно т.н. двојна формула. Се виде дека таа долгогодишна стратегија е нефункционална и некорисна.

Македонија има две насоки по кои може да се движи. Првата, компромис со Грција со кој ќе се откажеме од уставното име. Втората, прекинување на преговорите за името. Очигледно е дека до некаква средина на позициите не може да се дојде. Атина го засилува меѓународниот притисок врз нас, а ние се занимаваме со Агим Красниќи и со бандите на Али Ахмети, на кои им е побитна фотелја плус од иднината на државата. Оттука, не треба да нè чуди зошто грчката стратегија е поуспешна од нашата. Додека тие бараат и добиваат нови сојузници, ние ги губиме и оние најверните. Точно е тоа дека Гр-

НИЈА И КАЛИМЕРО - ПРАВДА, А НИКАДЕ



МАПА НА ПРОФЕСОРОТ ГЕОРГЕ СОТИРИАДИС
ОД 1918 ГОДИНА НА КОЈА МАКЕДОНСКИОТ
НАРОД Е ПРЕТСТАВЕН КАКО ПОСЕБЕН НАРОД
СО СВОЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИ



МАПА НА
МАКЕДОНСКИТЕ
ГОВОРНИ ПОДРАЧЈА

На фотографијата е прикажана мапа на Македонија, публикувана во 1980 година, во Харвард енциклопедијата за етнички групи. Од неа можат да се извлечат два заклучока. Прво, дека македонскиот јазик е признат, и второ дека во Егејскиот и во Пиринскиот дел на Македонија, исто така, се зборува на македонски. Сè ова придонесува македонската позиција да се зацврсти по многу фундаментални прашања. Јасно ни е зошто Бакојани постојано повикува да не се вртиме кон минатото. Токму тоа минато е поразително за Грција, па затоа сака да изгради нова и вештачка иднина заснована врз иредентизам, хегемонизам и фалсификати.

ција како држава е последица на политиката на Велика Британија и на Франција и на нивните интереси на Балканот. Тоа повеќедецениско пријателство и соработка не може да се растури за една мала Македонија. Топло-ладните пораки кои ни пристигнуваат од Лон-

The New York Times
MONDAY, JULY 12, 1989


MACEDONIANS ARE NOT GREEK!

However, under the guise of classical scholarship, a recent symposium at Columbia University, New York, tried to tell the American public that we are. Organized by a Greek-American organization, the symposium, "Macedonia: History, Culture, and Art" (June 26-30) has disappointed the 250,000 strong Macedonian community in the United States and Canada.

Macedonians do exist! Our community is maintained through hundreds of associations, churches, Macedonian language classes, youth and senior groups, etc. Today, Macedonians enjoy full national rights in the Republic of Macedonia, Yugoslavia. However, Macedonians are denied their rights in Greece, Bulgaria, and Albania.

For more information, write to—
Macedonian-Canadian Human Rights Committee
P.O. Box 593, Postal Station O,
Toronto, Canada, M4A 2P4

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ГРЦИ - НАПИС ВО ВЕСНИКОТ
"ЊУЈОРК ТАЈМС" ОД МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИОТ
КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА



ПОСЕДУВАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА Е ПРОБЛЕМ ЗА ГРЦИЈА

Англија и Франција треба да ја спасат Грција. Поседувањето на Македонија ја тера Грција да се меша во сите караници на Балканот. Поседувањето на Солун е пропаст за тоа големо пристаниште, кое не може да живее без голема позадина. Да се загуби Македонија, а да се добијат острови и азиски територии, меѓу другите и Кипар, тоа е вистинскиот интерес за Грција, како што размислувал и нејзиниот генијален државник Венизелос. Станува неопходно за сојузниците, особено за Франција и за Англија, да ѝ ја наложат својата волја на Атина. Тие ќе успеат во тоа кога ќе ја ослободат Елада од паразитската династија која ги изневерува нејзините интереси во корист на Германија и која, за да се одржи, ги користи најлошите чувства на Грците - зависта и стравот. Лесно беше да се пристапи кон таа нужна операција во моментот кога кралот, кршејќи го Уставот и сојузничкиот договор со Србија, го отпушти Венизелос, а и секогаш ќе може да се пребегне во земја каде се почитува само силата и пред армија чии команданти претпочитуваат да не се борат.

Ова е дел од извештајот за Балканот и за Македонија на францускиот разузнавач Рене Пикард, испратен до француското Министерство за војна во 1916 година.

Македонско

XI. Μετά τό κίνημα του Μάρτη, τό Κόμμα μας στή θέση του συνθήματος «ένιαία καί ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη», έβαλε τό σύνθημα «πλήρια ίσοτιμία στίς μειονότητες». Η άλλαγή αυτή του συνθήματος σχετικά μέ τίς έθνικές μειονότητες της χώρας μας, δέ σημαίνει άρνηση της μαρξιστικής - λενινιστικής άρχής της αυτοδιάθεσης των έθνικών μειονοτήτων. Την αντίκατάσταση του παλιού συνθήματος «Ένιαία καί ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θράκη» επιβάλλει αυτή ή ίδια ή άλλαγή της έθνολογικής σύνθεσης στο έλληνικό κομμάτι της Μακεδονίας σέ στενή σύνδεση μέ την άλλαγή των συνθηκών μέσα στίς όποιες αναπτύσσεται σήμερα τό επαναστατικό κίνημα γενικά στή Βαλκάνια καί ειδικότερα στή χώρα μας, μέ βασικό καθήκον την αντιφασιστική καί αντιπολεμική πάλη.

Ο μαρξισμός - λενινισμός επιβάλλει στά κομμουνιστικά κόμματα νά βασίσουν την πολιτική τους καί τά συνθήματά τους πάνω στο στέρεο έδαφος της πραγματικότητας. Στο κομμάτι της Μακεδονίας πού κατέχει ή Ελλάδα έγκυριασθήκε έλληνικός προσφυγικός πληθυσμός. Ο πληθυσμός στο έλληνικό κομμάτι της Μακεδονίας είνε σήμερα στήν πλειοψηφία του έλληνικός. Καί ή λενινιστική - σταλινική άρχή της αυτοδιάθεσης άπαιτεί στίς σημερινές συνθήκες την άλλαγή του παλιού συνθήματος.


Οί κυρίαρχες τάξεις, πού ή ιστορία τους είνε ιστορία ξεπουλήματος του έλληνικού λαού στους ξένους ιμπεριαλιστές, πού παράδосαν δόλοληρα τμήματα της Ελλάδας τότε στους Άγγλογάλλους καί τότε

**ОВА Е РЕЗОЛУЦИЈАТА НА ШЕСТИОТ КОНГРЕС НА
КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ГРЦИЈА СО КОЈА СЕ
ПРИЗНАВА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА
И СО КОЈА СЕ БАРА ПОЧИТУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ И НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ. КАКО
ДОКУМЕНТ Е УСВОЕНА ВО ЈАНУАРИ 1935 ГОДИНА.**

Грчката, бугарската и српската буржоазија, секоја посебно, настојувале да ја придобијат, да ја угнетуваат и да ја ограбуваат македонската нација. Во Македонија под бугарска, српска или грчка власт не постојат ниту Бугари, ниту Срби, ниту Грци. Постојат само Македонци. Денес е доволна само една прошетка по полињата и по планините на Костур и на Лерин за тоа да се види. Одговорот се добива од карактерите и од обичаите кои никако не се грчки, ниту бугарски, ниту српски... Македонците имаат нешто посебно, што е исто како и нивниот јазик. Нивниот јазик е сличен со бугарскиот, но не е ист. Ако човек го знае македонскиот јазик, може да се разбере и со Србите и со Бугарите. На тој јазик тие и денес зборуваат, тој им е мајчин јазик, друг јазик немаат.

Комунистичка партија на Грција, 1932 година






ВО ГРЧКИ АТЛАС МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО МАКЕДОНЦИ

тоа време ние игравме краткорочно, водевме дневна политика. Немавме долгорочна стратегија.

Историчарите не смееја да зборуваат за македонската вистина или оние кои зборуваа беа фрлани на маргините. Аутсајдери беа и аналитичарите кои предупредуваа на ваков развој на настаните. Истовремено, додека соседните академии на науките и уметностите усвојуваа експанзионистички платформи, нашата Академија излезе со проект за трампа на наша со наша територија. Поради тоа, ако не може сегашноста да ни помогне, ако светлата иднина, исто така, е тешко достижна, тогаш не ни преостанува ништо друго освен да нападнеме со аргументи, факти, докази и документи, со кои ќе ја разобличиме валканата политика на Грците.

Копајте, собирајте, наоѓајте, презентирајте. Секаде каде што сте Македонци. И овие страници му се посветени токму на тоа. Достојно, демократски, поткрепено со докази, да им покажеме на злонамерниците и на фалсификаторите дека не се во право, дека лажат, дека ја силуваат историјата и сегашноста.



МАКЕДОНЦИТЕ ПРИЗНАТИ И ОД БРИТАНСКИТЕ ВОЕНИ СИЛИ

Оваа мапа претставува британска етничка географска карта на Централна и на Југо-источна Европа, издадена од Штабот на воените сили во 1916 година со седиште во Лондон. Македонците се признати како посебен народ и се претставени во графата за нации под името Македонци.

Inače, svake godine krajem maja u Rimu, bugarska i makedonska delegacija, odvojeno, odaju počast ovom svetitelju grčkog porekla koji je jezik Slovena u solunskim selima pretočio u svima nama poznatu i dragu ćirilicu.

Autor:
Dragan Apostolovski

Ова е дел од написот во српскиот дневен весник "Глас јавности" од 28 мај 2008 година, под наслов "Дора Бакојани: Македонија нема да влезе во НАТО". Написот е во контекст на посетата на македонската државна и црковна делегација на гробот на Св. Кирил во Рим и односите кои потоа се развија на релација Скопје-Атина во врска со молебенот на архиепископот Стефан. Автор на текстот е Драган Апостоловски. Или станува збор за историска неписменост на новинарот со автентично македонско презиме или, пак, написот е продолжение на прогрчката пропаганда на српските гласила.

дон и од Париз цели 15 години се своевидна дипломатска игра, со која на еден начин ќе ве куражат, а на друг ќе го зачувуваат старото другарување со Грците.

Но, ние немавме дипломати од таков калибар кои навреме ќе ја осуеца тактичката игра на западните земји. Сега

кога Саркози отворено и недвосмислено застанува на страна на Караманлис, ние се чудиме и се прашуваме како тоа е можно. Ништо не е променето меѓу него и Ширак кој, пак, знаеше само да го тапка Глигоров по рамо. Целта им е иста, само стратегијата за нејзиното постигнување е различна. За целото

Денес Македонија во многу нешта личи на познатиот Калимеро. Ја бараме правдината, а таа како в земја да пропаднала. Но, истрајноста е таа која нè зачувала до денес. Близу е денот кога покајнички прошка ќе побараат сите оние кои му се огрешија на Македонецот, кои ја понижија Македонија.